

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА
УЧЕБНА 2022-2023 година за
Технолошко-металуршки факултет

Почитувани идни студенти,

Запишувањето во прва година за учебна 2022/2023 година ќе се врши на 12 и 13.09.2022 година во Анексот на факултетот од 11.00 до 13.00 часот:

-Сите документи во оригинал кои што се потребни за конкурирање и ги прикачивте во IKNOW-сисемот: извод, државјанство, четири свидетелства од средно образование, диплома од средно образование, интересен пријавен лист, универзитетски пријавен лист, изјава за согласност, изјава за веродостојност и точност на приложените скенирани документи, уплатница за уплатени 300.00 ден жиро сметка на ТМФ, уплатница за уплатени 50.00 ден. жиро сметка за административна такса.

-Пријавен лист за конкурирање А-1 (се купува во фотокопирот на факултетот)

- Образец за запишување А-3- во кои се запишуваат задолжителните предмети се лепи фотографија (се купува во фотокопирот на факултетот)

- Статистички образец ВОИ 20 (се купува во фотокопирот на факултетот)

-Индекс- (се купува во фотокопирот на факултетот) се лепи фотографија во означениот дел, се пополнуваат податоците на првата страна а на следната страна се запишуваат задолжителните предмети

-Студенска легитимација (се купува во фотокопирот на факултетот) се лепи фотографија во означениот дел

-Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3 кои се лепат по една на индекс, студентска легитимација, образец за запишување)

-Уплатница за уплатени 6.180.00 ден. партиципација за редовни студенти- **жиро сметка на ТМФ**

-Уплатница за уплатени 12.360.00 ден. партиципација за вонредни студенти и студенти со кофинансирање- **жиро сметка на ТМФ**

-Уплатница за уплатени 2900.00 ден. за лабораторија- **жиро сметка на ТМФ**

- Уплатница за уплатени 100.00 ден. за осигурување- **жиро сметка на ТМФ**

- Договор за студирање по 2- примероци(го добивате при запишување)

жиро сметка на ТМФ:

број на сметка: 10000000063095

буџетски корисник: 1600103360 788 16

приходна шифра и програма: 723012 41

- Уплатница за уплатени 750.00 ден. за информативни, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје со назнака **ИКСА НА УКИМ, _____ да се наведе факултетот-носител на студиската програма)**

на жиро сметка 10000000063095

депонент: НБРСМ,

со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18

приходна шифра 723012, програма 41.

- Уплатница за уплатени 200.00 ден. за студентски парламент-сина уплатница-**жиро сметка за студентски парламент**

жиро сметка за студентски парламент - ТМФ

назив и седиште на примачот: буџет на рм-студентски парламент на тмф-скопје

банка на примач: нбрм

транзакциска сметка: 300000000642564

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1.	проф.д-р.Бети Андоновиќ/ проф.д-р.Павел Димовски	Математика 1
2.	проф. д-р.Гордана Русеска-пт,био и вонредни студенти проф. д-р.Биљана Анѓушева-дио,дмтп,низжс,пм,мдм,имн	Општа и неорганска хемија 1
3.	проф. д-р.Гиновска Маргарита	Физика 1
4.	проф. д-р.Мицкова Ирена	Основи на инженерска техника 1

- студентите предметите ги запишуваат во образецот за запишување А 3 и во индекс.